

Бр. 29-162/2

18.01

2019 год.

КРИВА ПАЛАНКА

Податоци за органот кој го изработува планскиот документ	
Назив на планскиот документ	Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица на дел од к.п. бр. 3156/1 во м.в. Стража, КО Метежево, општина Крива Паланка
Орган надлежен за изработка на планскиот документ	Општина Крива Паланка
Орган надлежен за донесување на планскиот документ	Совет на Општина Крива Паланка

Податоци за изработувачот планскиот документ	
Име на лицето овластено за подготвување на планскиот документ	Друштво за архитектонски дејности и инженерство, техничко испитување и анализа „ТАЈФА АРХИТЕКТИ“ ДООЕЛ Куманово Планер потписник: - м-р Биљана Насковиќ, д-р Планери: - м-р Стефан Лазаревски, д-р - Марија Лазаревска, д-р Соработник: - Томи Стојановиќ, д-р
Назив на работното место	планер
Контакт податоци за лицето	Ул. „Живко Чало“ бр. 23, Куманово Тел. 070/511-131; 078/472-484

Основни податоци за планскиот документ			
Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. Законска обврска или друга одредба)			
Закон за просторно и урбанистичко планирање			
Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот?			
√ Да (нов плански документ) Не			
Доколку се вршат измени на постоечки плански документ наведете го називот на стариот плански документ и причините на негово изменување?			
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа			
Да, просторно и урбанистичко планирање			
Дали планскиот документ е определен со Уредбата за стратегиите плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е определен. (пр. Член 3, точка 1, алинеја 5)			
Да Не √			
Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор.			
Не			
Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА, наведете ја површината на областа и нејзиното значење.			
Да, 0,01 ха			
Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која ќе се донесе.			
Целта на донесувањето е изградба на базна станица.			
Предмет на планскиот документ. (пр. Транспорт, планирање на просторот и сл.)			
Планирање на просторот			
Период за донесување на планскиот документ.			
Пет години			
Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку години?			
Предвидено ревидирање на планскиот документ во тек на изработка и донесување.			
Простор или област опфатени со планскиот документ. (пр. географска област, добро е да се прикачи мапа)			
Планскиот опфат (0,01 ха) се наоѓа на дел од к.п.бр. 3156/1 во м.в. Стража, КО Метежево, Општина Крива Паланка, со следниве координати на плански опфат:			
- T1 (X – 7601011.531, Y – 4679661.179)			
- T2 (X – 7601021.500, Y – 4679662.180)			
- T3 (X – 7601022.623, Y – 4679652.276)			
- T4 (X – 7601012.577, Y – 4679651.137)			
Прилог: Мапа/графички прилог			
Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот			

документ и дали истите се содржани во акт или документ.
Да ✓ Не
Дали е приложена копија од целите?
Да ✓ Не

Резиме на влијанијата врз животната средина (Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.)	
Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ. Се работи за плански документ кој предвидува изградба на базна станица. Истата ќе биде изградена на површина од 0,01 ха. Во близина на локацијата нема население. Како потенцијални влијанија врз животната средина со спроведување на планскиот елемент се очекуваат да бидат управувањето со отпад, бучавата и прашината во периодот на градежните работи (како резултат на користење на градежна механизација). Во фазата на функционирање не се очекуваат влијанија врз животната средина. Со реализација на оваа планска документација не се очекуваат зголемени негативни влијанија по животната средина.	
Веројатноста, времетраењето, фреквентноста и повратноста на влијанијата;	Влијанијата врз животната средина ќе бидат присутни во делот на изградба од самата механизација и тоа преку зголемена бучава, зголемена концентрација на прашина, создавањето на отпад. Долготрајно влијание врз животната средина не се очекува во фазата на функционирање.
Кумулативната природа на влијанијата врз животната средина и животот и здравјето на луѓето;	Нема да има зголемно негативно влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето.
Прекугранична природа на влијанијата;	Нема прекугранична природа на влијанијата.
Ризиците по животот и здравјето на луѓето и животната средина (пр. како резултат на несреќи);	Бидејќи се работи за базна станица не се очекува да бидат зголемени ризиците по животот и здравјето на луѓето и животната средина. Во близина на локацијата на која е предвидена изградба на базна станица нема население.
Опсег и просторниот обем на влијанијата (географска област и големината на популацијата која ќе биде засегната).	Планскиот опфат (0,01 ха) се наоѓа на дел од к.п.бр. 3156/1 во м.в. Стража, КО Метежево, Општина Крива Паланка, со следниве координати на плански опфат: - T1 (X – 7601011.531, Y – 4679661.179) - T2 (X – 7601021.500, Y – 4679662.180) - T3 (X – 7601022.623, Y – 4679652.276) - T4 (X – 7601012.577, Y – 4679651.137)
Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ како што се:	

Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот документ: Бидејќи се работи за изградба на базна станица, не се очекува да има влијание врз околната област.	
Посебни природни карактеристики или културно наследство	Во оваа област нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. Во оваа област не е откриено културно наследство.
Надминувањето на стандардите за квалитет на животната средина или граничните вредности	Надминување на стандардите за квалитетот на животната средина може да се појават за време на изградба, преку локално зголемена бучава и создавање на отпад, прашина, издувни гасови од механизацијата и возилата кои ќе бидат користени во фазата на градење. Потребно е создадениот отпад да се отстранува на место предвидено за тоа, односно на градската депонија.
Интезивна употреба на земјиштето	Со планот треба да се предвиди следната наменска употреба на земјиштето: E2 – комунална супраструктура
Влијанијата врз областите или пејсажите кои имаат признат статус на национални или меѓународни заштитени подрачја	Во областа нема заштитено подрачје
Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или според одредувањето на ресурсите: Со планскиот документ се предвидува изградба на базна станица.	
Објаснете ја околината во близина на проектот во близина на проектот односно активноста која се планира да се спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните резиденцијални проекти): Планскиот опфат (0,01 ха) се наоѓа на дел од к.п.бр. 3156/1 во м.в. Стража, КО Метежево, Општина Крива Паланка, со следниве координати на плански опфат: - T1 (X – 7601011.531, Y – 4679661.179) - T2 (X – 7601021.500, Y – 4679662.180) - T3 (X – 7601022.623, Y – 4679652.276) - T4 (X – 7601012.577, Y – 4679651.137) Во близина на локацијата не се наоѓаат индивидуални станбени објекти.	
Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој: (Да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и намалувањето на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови) Предвидениот проект не се очекува да има зголемени негативни влијание врз животната средина. Влијанието ќе биде изразено во текот на градба.	
Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност. (Објаснете ги проблемите кои спроведувањето на планскиот документ може да ги	

предизвика или да доведе до нивно зголемување, проблемите кои може да го забават неговото спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да го реши или намали.)

Еколошките проблеми кои би можеле како резултат на донесувањето на овој плански документ се следните:

- Нарушување на квалитетот на воздухот и зголемена бучава во фазата на изградба, како резултат на користење на градежна механизација;
- Можно влијание врз подземните води, почва и самата природа при неадекватен третман на отпадот создаден во текот на изградбата;

Со правилно постапување со отпадот, користење на машини кои нема да придонесат за зголемено ниво на бучава, користење на почисти енергенси, сите претходно споменати негативни влијанија може да бидат незначителни.


Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина. Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите плански документи кои биле или ќе бидат предмет на оцена.

Просторен план на Република Македонија

Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле предмет на оцена или веќе биле разгледувани во други плански документи во некоја поранешна фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оцена и како тие заклучоци се користени во процесот на одлучување. Опишете дали претходно спроведената оценка е направена согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната средина со цел да може истата да се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.

Доколку потенцијалните влијанија од клучната одлука во овој плански документ ќе биде оценета во некоја подоцнежна фаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе обезбедите влијанијата што се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот документ да се земат во предвид при носењето на одлуката во подоцнежната фаза (пр. се спроведува стратесиска оцена на урбанистички план во кој се предвидува изградба на објект кој подлежи на постапка на оцена на влијанието врз животната средина).

Бидејќи се работи за изградба на базна станица, согласно Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен органот за вршење на стручни работи од областа на животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 80/09 и 36/12) за истите се одобрува елаборат за заштита на животната средина.

ИЗЈАВА	Изјавувам дека податоците дадени во овој формулар се точни, вистините и комплетни.	
Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го носи планскиот документ во име на органот	Градоначалник, Борјанчо Мицевски	
Датум: 18.01.2019 година Место: Крива Паланка		М.П. 